

ЖЕЛЕЗНИК А.Д. – Демир Хисар

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31.12.2025.

со извештај на независниот ревизор

Демир Хисар, јуни 2026

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ
ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – ГЕВГЕЛИЈА
ул. "Маршал Тито" бр.97п.фак. 197;
тел. + 389 034 214 – 116; факс 217 – 116
E-mail: triocons@t.mk
www.triocons.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и менаџментот на

ЖЕЛЕЗНИК А.Д. – Сопотница Демир Хисар

Извештај за ревизија на посебните финансиски извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на посебните финансиски извештаи на Друштвото ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на ефектите од прашањата опишани во делот Основа за мислење со резерва од нашиот извештај, придружните посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што тогаш завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во Белешка 20 - Побарувања од купувачите, Друштвото побарувањата од купувачите ги проценило во износ од 47.637 илјади денари. Со верификација констатиравме дека побарувањата во износ од 4.162 илјада денари се постари од една година. Друштвото не извршило резервирање поради

оштетување на побарувањата за наведениот износ на застарени побарувања и не направило проценка на ризикот и признавање на загуба поради оштетување.

Како што е наведено во Белешка 28 – Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити, Друштвото на крајот на година не извршило усогласување на дел од долгорочните обврски по кредити кои доспеваат во наредната година во краткорочни обврски по кредити во износ од 9.332 илјада денари.

Како што е наведено во Белешка 17- недвижности постројки и опрема Друштвото има евидентирано земјиште во износ од 911 илјади денари истото е евидентирано во земјишните книги како сопственост на РСМ а не сопственост на Железник АД. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија бр.273/2024. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на OMCEC) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на OMCEC кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од посебниот годишен извештај за работата и посебната годишна сметка изготвена од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и

во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на посебните финансиските извештаи,наша одговорност е да ги прочитае останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење,прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние нема што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на посебните финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија како и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи подготовка на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет,освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето,или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се за задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажувања, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување на посебните финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли,
- Стекнување разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијатата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не со цел за изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли на Друштвото,

- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството,
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите превземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека историските финансиски информации објавени во посебниот годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Гевгелија, 16 Јуни 2026 година

Овластен ревизор:

Здравко Петров



Друштво за ревизија и консалтинг

ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија

Управител

Здравко Петров



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА

НА

Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за	2025 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2025 година	3
Извештај за готовинските текови за	2025 година	4
Извештај за промените на главнината за	2025 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-26

Прилози

Годишна сметка
Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31, Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)


Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	180.663	168.259
Останати оперативни приходи (добивка)	5	725	535
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	15	(7.717)	14.014
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	-	-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	56.427	52.626
Набавна вредност на стоки и материјали	8	2.339	26.219
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	40.384	43.325
Трошоци за вработените	13	34.409	32.080
Трошоци за депрецијација и амортизација	10	5.267	7.201
Исправка на вредноста на краткорочните средства	-	-	-
Останати оперативни расходи	11 и 12	24.915	10.606
Добивка/загуба од оперативно работење		9.930	10.751
Финансиски приходи	6	-	-
Финансиски расходи	14	4.842	5.971
Добивка/загуба пред оданочување		5.088	4.780
Данок од добивка	16	1.530	1.793
Добивка/загуба за годината		3.558	2.987

ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИКА

Промена на ревалоризациските резерви за нетековни средства	-	-
Нето останата сеопфатна добивка	-	-
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	3.558	2.987

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Демир Хисар 10.03.2026

Управител

 Саша Вучетиќ

Одговорен за поднесување


 Разменка Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	Година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		50.578	51.411
Нематеријални средства	-	-	-
Материјални средства	17	50.578	51.411
Долгорочни вложувања	-	-	-
Долгорочни побарувања	-	-	-
Тековни средства		203.839	204.308
Залихи	18	122.499	129.739
Побарувања за аванси во земјата	-	-	-
Побарувања од поврзани друштва	20	3.264	6.560
Побарувања од купувачи	20	44.373	38.430
Побарувања од државата и други институции	21	-	727
Побарувања од вработените и останати побарувања	21	1.966	1.107
Краткорочни финансиски вложувања	22	29.868	24.360
Активни временски разграничувања	23	541	545
Парични средства и еквиваленти на парични средства	19	1.328	2.840
ВКУПНА АКТИВА		254.417	255.719

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		107.144	103.589
Залишан основен капитал	24	74.366	74.366
Премии на емитирани акции	-	-	-
Ревалоризациона резерва	24	8.199	8.199
Резерви	24	4.534	4.534
Акумулирана добивка/загуба	24	16.487	13.503
Добивка за финансиската година	24	3.558	2.987
Откупени сопствени акции	-	-	-
Долгорочни обврски	28	23.724	20.029
Тековни обврски		123.549	132.101
Обврски спрема добавувачи	25	34.127	53.210
Обврски по краткорочни заеми и кредити	26	80.637	70.843
Обврски за аванси	-	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	27	7.471	7.182
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработени	27	1.314	834
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	29	-	32
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		254.417	255.719

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи
Денир Хисар 10.03.2026

Управител

Саша Вучетик

Одговорен за поднесување

Разменка Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
за годината која завршува на 31.12.2025 и 31.12.2024 години

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(5.056)	14.098
Нето добивка/загуба после оданочување	3.558	2.987
Амортизација	5.267	7.201
Вредносно усогласување	-	-
Камати и курсни разлики	-	-
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	7.240	(15.211)
Побарувања за аванси во земјата	-	-
Побарување од поврзани субјекти	3.296	19
Побарувања од купувачи	(5.943)	(13.565)
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Побарувања од државата и други институции	-	-
Побарувања од вработените и останати побарувања	(132)	1.646
Активни временски разграничувања	4	(37)
Обврски спрема добавувачи	(19.083)	28.995
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	769	2.063
Пасивни временски разграничувања	(32)	-
Останати оперативни активности	-	-
Готовински текови од инвестициони активности	(9.945)	(4.125)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(4.437)	(2.630)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	-	-
Долгорочни вложувања	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	(5.508)	(1.495)
Готовински текови од финансиски активности	13.489	(12.088)
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	3.695	11.714
Зголемување/намалување на кратк.кредити	9.794	(23.802)
Исплатени дивиденд	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	(1.512)	(2.115)
Парични средства на почеток на годината	2.840	4.955
Парични средства на крајот на годината	1.328	2.840

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Дата на финансиските извештаи: 31.12.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА

во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	74.366	12.733	13.504	100.603
Сеопфатна добивка	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	2.987	2.987
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
Останати активности	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Резерви		-	-	
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	74.366	12.733	16.491	103.590

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2025	74.366	12.733	16.491	103.590
Сеопфатна добивка	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	3.558	3.558
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
Останати активности	-	-	(4)	(4)
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Резерви		-	-	
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	74.366	12.733	20.045	107.144

Запишан капитал:

1.231.447,00 ЕУР.

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив и регистрација:**

Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар (во понатамошниот текст Друштвото) оснивано е во април 2001 година. Седиштето на Друштвото е во Сопотница на улица Населено место без уличен систем Сопотница Демир Хисар Единствениот даночен број на Друштвото е 4010990101566.

Дејност и вработени

Основна дејност на Друштвото според НКД е 24.510 – Леене на железо

Друштвото за годината која завршува на 31.12.2025 година своето работење го обавува во сопствен капацитет и за своја сметка, со просечно ангажирани 51 вработени лица.

Седиште:

Седиште на Друштвото е во Демир Хисар.

Матичен број:

413006

Основачи и одговорност:

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со статутот на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Демир Хисар. Согласно одредбите од статутот, Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Демир Хисар има едноstepен модел на управување и тоа:

- а) Собрание на акционери и
- б) Одбор на директори

Одборот на директори го сочинуваат извршни и неизвршни членови. За овластено лице за застапување на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Демир Хисар именувани се Златко Поповски и Саша Вучетиќ – Извршни директори овластени лица.

Согласно на тековната состојба издадена од Централниот регистар како членови на одборот на директори се запишани следните лица:

Име и презиме	Извршни/неизвршни директори на одборот
Саша Вучетиќ	Извршен член на одборот на директори
Златко Поповски	Извршен член на одборот на директори
Ацо Поповски	Неизвршен член на одборот на директори
Зоран Поповски	Претседател на одборот на директори
Златко Гавриловски	Неизвршен член на одборот на директори
Катица Ристовска	Независен член. Неизвршен член на одборот на директори

Ристо Попоски	Независен член. Неизвршен член на одборот на директори
Вангелица Мажевска	Неизвршен член. Неизвршен член на одборот на директори

Акционерски капитал

Во Акционерската книга на Акционерското друштво Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Демир Хисар која се води кај Централниот депозитар на хартии од вредност на Република Северна Македонија, Друштвото има издадено вкупно 24.085 акции со номинална вредност од 51.10 ЕВРА по акција или вкупно запишано акционерски капитал во износ од 1.230.743,50 ЕВРА или во денарска противвредност од 74.366.159,00 МКД, а структурата на издадените акции е следната:

16.994	Обични акции во износ од	869.075 ЕВРА	Или	70.55%
4.290	Акционерски капитал	219.216 Евра	Или	17.82
2.801	Сопствени акции во износ од	143.156 ЕВРА	или	11.63%

Друштвото има една подружница согласно ЗТД регистрирана како подружница Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар со адреса на ул"Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.26 Скопје Центар, Центар

Запишан капитал

1.231.447,00 ЕВРА

Тргувањето со обичните акции издадени од Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар се врши на официјалниот Пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, при што не се менува вредноста на запишаниот капитал по основ на издадени акции туку структурата на имателите на акциите, односно акционерите.

Структурата и висината на акционерскиот капитал кој во суштина ја претставува основната главнина на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар која е евидентирана во книговодствената евиденција на Друштвото не е во целост усогласена со износот на акционерската главнина регистрирана во Централниот регистар на РСМ како и со состојбата евидентирана во акционерската книга која е издадена од Централниот депозитар на хартии од вредност.

Изнесените податоци за друштвото се потврдени со Тековната состојба на правното лице од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија регионална регистрациона канцеларија Охрид од 04.02.2026 година.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на Република Северна Македонија

Овластени лица за застапување на Друштвото неограничено во својство на извршни директори се Златко Поповски и Саша Вучетик.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**2. Основа за составување на финансиските извештаи****2.1. Прописи**

Финансиските извештаи, на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар дадени на страниците 2 до 5 се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и тоа Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/204.....192/2015) и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), и меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството во Службен Весник на РСМ бр. 75 од 3 април 2024 година година применливи од 1 јануари 2025 година. Овој правилник ги содржи и Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни ентитети.

Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

2.2 Нови стандарди и измени кои се во примена од 1 јануари 2025 година

Од 1 јануари 2025 година Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување, издание од 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување и МСФИ 9 - финансиски инструменти кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година. Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од 1 јануари 2025 година.

МСФИ 15 - Приходи

Во текот на периодот, Друштвото ја разгледа примената на МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти. Иако важечката верзија на стандардот содржи поинаква формулација во однос на претходно применуваната верзија, примената на МСФИ 15 нема влијание врз признавањето, мерењето и обелоденувањето на приходите на Друштвото во тековниот период.

МСФИ 16 - Лизинг

Во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Лизинг резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем. Примената на МСФИ 16 - Лизинг како и на останатите нови и ревидирани стандарди кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаат материјално влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Друштвото во тековниот финансиски период.

2.3. Основни сметководствени политики

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност.

2.4. Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изработени врз основа на претпоставка на континуитет на работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи со работа во догледна иднина.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на друштвото.

Финансиските извештаи на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2024 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСС бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година за кои има издадено квалификувано мислење.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи**3.2.1. Трошоци на реализација и расходи**

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштво се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на Извештајот за финансиската состојба.
2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.
2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.
3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.
4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува

според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Северна Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација :

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. Амортизацијата се ревалоризира за периодите за кои била пресметана. Износот на ревалоризацијата на амортизација се евидентира на товар на финансискиот резултат како ревалоризациони трошоци и во корист на ревалоризационата резерва.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6.Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски, по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени. Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Северна Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на остварената добивка наголемена за непризнаени расходи од тековната година

3.9 Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред оданочувањето има обврска да плаќа данок на добивка. Добивката пред оданочување утврдена според одредбите од Законот за данок на добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции. Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10%.

3.10 Користи на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб односно во Државниот пензиски фонд а дел во приватните пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.12. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.13. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето. Во согласност со законските прописи, односно со договор или општ акт, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се пренесува на задружен капитал и законски резерви.

3.14. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3. Друштвото треба да изврши усогласување во сметководствената евиденција на запишаниот капитал евидентиранот капитал во сметководствената евиденција со оној капитал кој е евидентиран и запишан капитал во тековната евиденција.

3.15. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.16. Управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

ЖЕЛЕЗНИК А.Д во своето работење стапува во меѓународни трансакции поради набавка на материјали и сировини. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во денари.

б) Ризик од курсни разлики

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2025 и 2024 година се како следи:

	2025	2024
ЕУР	61.4950	61.4950
УСД	52.3050	58.8807
ГБР	70.5865	74.1350

в) Каматен ризик

Друштво е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик за долгорочните и краткорочните кредити и истите ги регулира со директни преговори со банките.

г) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

д) Даночен ризик

Согласно на законските прописи во Република Северна Македонија даночните власти можат во период од 5 години а во одредени случаи на даночна евазија или измама периодот на застареност може да изнесува и до 10 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривати.

Следнава табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31. Декември 2024 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-		70.843	20.029	90.872
Обврски спрема добавувачи	-	53.210			53.210
Останати обврски	8.016				8.016
Вкупно	8.016	53.210	70.843	20.029	152.098

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на друштвото со состојба на 31 декември 2024 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	2.840				2.840
Побарувања од купувачите	-	26.537	274	10.909	37.720
Останати побарувања	26.194				26.194
Вкупно	29.034	26.537	274	10.909	66.754

Следнава табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31. Декември 2025 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити			80.637	23.724	104.361
Обврски спрема добавувачи	-	34.127			34.127
Останати обврски	8.785				8.785
Вкупно	8.785	34.127	80.637	23.724	147.273

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на друштвото со состојба на 31 декември 2025 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	1.328				1.328
Побарувања од купувачите	-	42.772	703	4.162	47.637
Останати побарувања	31.834				31.834
Вкупно	33.162	42.772	703	4.162	80.799

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштво престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба е како што следи:

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност

	2025 (во 000)	2024 (во 000)
Краткорочни финансиски вложувања	29.868	24.360
Побарувања од купувачите и ост побарувања	49.603	46.824
Побарувања за дадени аванси	-	-
Парични средства еквиваленти	1.328	2.840
	80.799	74.024

Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти се смета за безначаен бидејќи клиентите на Друштвото се реномирани банка, со надворешни кредитни рангирања со висок квалитет.

Нето обврските ја претставуваат разликата помеѓу вкупните кредити (вклучувајќи ги долгорочните и краткорочните кредити и паричните средства. Менаџментот на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Демир Хисар врши редовно следењена кредитната задолженост. Следниот преглед ја покажува кредитната задолженост на Друштвото на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година:

	31 декември 2025 (Во илјада денари)	31 декември 2024
Обврски по кредити	104.361	90.872
Парични средства	(1.328)	(2.840)
Нето обврски по кредити	103.033	88.032
Капитал и резерви	107.144	103.599
% на кредитна задолженост	96.16%	84.98%

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и од тука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредност при пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на стоки и услуги во земјата	127.354	105.555
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен Пазар	600	25.890
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски Пазар	50.958	36.365
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	1.751	449
Вкупно	180.663	168.259

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Добивки од продажба на материјални средства	308	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	379	347
Останати неспомнати деловни приходи	38	188
Вкупно	725	535

**6.ПРИХОДИ ОД УЧЕСТВО НА ВЛОЖУВАЊА И
ПРИХОДИ ОД ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со неповрзани субјекти	-	-
Приходи од позитивни курсни разлики од работење со неповрзани друштва	-	-
Вкупно	-	-

**7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Потрошени сировини и материјали	39.340	34.903
Трошоци за материјали управа	436	1.135
Потрошена енергија	14.098	14.319
Трошоци за енергија администрација	1.547	1.279
Трошоци за резервни делови и материјали производство	209	112
Трошоци за резервни делови и материјали управа	97	124
Трошоци за амбалажа	493	375
Трошоци ситен инвентар амбалажа и автогуми	195	379
Отпис на ситниот инвентар	12	-
Вкупно	56.427	52.626

8. РАСХОДИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ, СТОКИ, УСЛУГИ И МАТЕРИЈАЛИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Набавна вредност на стоки и материјали	2.339	26.219
Вкупно	2.339	29.219

9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Транспортни услуги	2.096	3.119
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	644	768
Надворешни услуги за изработка на производи	25.323	32.634
Услуги за одржување и заштита	1.651	1.857
Трошоци за саеми и пропаганда	338	2.604
Наемнини-лизинг	341	385
Комунални услуги	88	90
Трошоци за истражување и развој	-	-
Останати услуги	9.903	1.868
Вкупно	40.384	43.325

10. АМОРТИЗАЦИЈА И ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ И КРАТКОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Амортизација (депресијација, деплација) по минимални стапки	5.267	7.201
Вредносно усогласување на материјалните средства	-	-
Вкупно	5.267	7.201

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дневници за службени патувања и патни трошоци	1.129	692
Надомест на трошоците на вработените, подароци и помошти	2.135	1.972
Трошоци за надоместок на членовите на управен одбор	-	49
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, презентација и спонзорство	1.425	1.309
Премии за осигурување	508	315
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	335	224
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	8.927	713
Трошоци за користење на права	1.386	1.142
Останати нематеријални трошоци	8.179	3.456
Вкупно	24.024	9.872

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Неотпишана вредност на расходувани средства		
Трошоци за директен отпис на побарувања	316	546
Казни пенал и надомести на штета	5	6
Расходи од дополнителни попусти	29	11
Останати расходи	541	171
Вкупно	891	734

13.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вкалкулирани плати	26.567	26.543
Останати трошоци за вработените	7.842	5.537
Вкупно	34.409	32.080

14.РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, КУРСНИ РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Камати од работењето со неповрзани субјекти	4.842	5.971
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	-	-
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно	4.842	5.971

15.ПРОМЕНА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Залихи на готови производи на 01.01	113.189	99.175
Залихи на готови производи на 31.12.	105.472	113.189
Зголемување(намалување) на залихите	(7.717)	14.014

При утврдувањето на резултатот од работењето добивката за годината се корегира за трошоците содржани во разликата помеѓу залихите на недовршеното производство и готови производи на крајот на годината (крајни залихи) и залихите на почетокот на годината (почетни залихи). За пресметковниот период залихите се намалени за (7.717,182) денари.Овој износ се признава како расход во Извештајот за сеопфатна добивка за 2025 година,за 2024 година по овој основ е признаен приход од 14.013.673 денари.

16. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари

УТВРДЕН РЕЗУЛТАТ

5.086.926

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ

15.668.463

Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ

-

Трошоци за репрезентација

1.390.287

Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот

-

Даноци од задршка

-

Парични и даночни казни, пенал и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата

341.204

Износ на ненаплатени побарувања

331.764

Износ на ненаплатени побарувања од заем

5.928.000

Други усогласувања на расходите

7.677.208

ДАНОЧНА ОСНОВА

20.755.389

Износ на вратен дел од заем за кој е платен данок

5.455.000

ИЗВРШЕНИ ВЛОЖУВАЊА ОД ДОБИВКАТА

-

ДАНОЧНА ОСНОВА ПО НАМАЛУВАЊЕ

15.300.389

ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА

1.530.039

НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАН ИОТ ДАНОК НА ДОБИВКА

-

ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА ПО НАМАЛУВАЊЕ

-

ПЛАТЕНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

1.735.020

ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК ОД ПРЕТХОДНИ ПЕРИОДИ

-

ДАНОК НА ДОБИВКА за повраќај

204.981

17. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

(во 000 денари)

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Построј ки и опрема	Транспор тни средства	Средства во припрема	Вкупно материјални и средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Почетна состојба 01.01.2024	911	79.457	167.120	21.958	6.508	275.954
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)	-	-	1.512	1.117	-	2.629
Зголемување со пренасување на материјални средства во подготовка	-	6.508	-	-	-6.508	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024 (1+2+3+4+5+6)	911	85.965	168.632	23.075	0	278.583
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Почетна состојба на 01.01.2024	-	65.314	133.325	21.332	-	219.971
Пресметана амортизација за 2023 година	-	1.606	5.077	518	-	7.201
Исправка на вредноста на продадена, расходована и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024 (8+9+10)	-	66.920	138.402	21.850	-	227.172
Сегашна вредност на материјалните средства (7-11)	911	19.045	30.230	1.225	-	51.411

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Транспор тни средства	Средства во припрема	Вкупно материјал ни средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Почетна состојба 01.01.2025	911	85.965	168.632	23.075	0	278.583
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)	-	7	2.768	-	-	2.775
Зголемување со пренесување на материјални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2025 (1+2+3+4+5+6)	911	85.972	171.400	23.075	0	281.358
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Почетна состојба на 01.01.2025	-	66.920	138.402	21.850	-	227.172
Пресметана амортизација за 2025 година	-	1.606	2.788	872	-	5.266
Исправка на вредноста на продажба, расходвани и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2025 (8+9+10)	-	68.526	141.190	22.722	-	232.438
Сегашна вредност на материјалните средства (7-11)	911	17.446	30.210	353	-	48.920

18. ЗАЛИХИ

Во илјада денари/година

	Тековна	Претходна
СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
Сировини и материјали на залиха	3.640	3.389
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	3.078	3.250
СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА	9.942	9.534
ПРОИЗВОДСТВО	-	1
Производство	105.473	113.189
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	-	-
СТОКИ	390	400
Стоки во продавница	-	-
Вкалкулиран данок на додадена вредност	-	-
Разлика во цени на стоките	- 24	- 24
Вкупно	122.499	129.739

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година

	Тековна	Претходна
жиро сметка	1.122	2.653
Благајна	24	10
Девизни сметки	182	177
Вкупно	1.328	2.840

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарување од поврзани субјекти	3.264	6.660
Побарувања од купувачите во земјата	37.050	37.387
Побарување од купувачите од странство	7.323	1.043
Вкупно	47.637	44.990

21. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Данок на додадена вредност	-	-
Побарувања по основ на повеќе платен даноци	-	727
Побарувања од вработени	1.966	1.107
Вкупно	1.966	1.834

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дадени позајмици и кредити	29.868	24.360
Вкупно	29.868	24.360

23. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Платени трошоци за идните периоди	541	545
Вкупно	541	545

24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Според решението на Централниот регистар на РСМ основната главнина на друштвото изнесува 1.231.447 евра, и тоа 24.085 акции по номинална вредност за една акција од 51.10 ЕВРА еднакво на 1.230.745 ЕВРА според тогашниот курс од 60,49453 ден. за едно ЕВРО е 79.094.457,00 денари вкупниот номинален капитал по акционерска книга изнесува 1.230.743.50 ЕВРА. Структурата според акционерската книга со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

Акционери	Структура%		Број на акции		Во ЕВРА	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Акционери физички лица	5.68	5.68	1.368	1.368	69.905	69.905
Акционери правни лица	81.69	81.69	19.676	19.676	1.005.444	1.005.444
Железник сопствени акции	6.88	6.88	1.658	1.658	84.724	84.724
ФПИОМ	5.75	5.75	1.383	1.383	70.670	70.670
Вкупно	100.00	100.00	24.085	24.085	1.230.743	1.230.743

Во акционерскиот капитал на ЖЕЛЕЗНИК а.д. Демир Хисар иматели на обични акции – правни лица со состојба на 31.12.2025 година според акционерската книга 5 имаат сопственост од 81.69% од акционерскиот капитал, физички лица поседуваат 5.68% од вкупниот број на обични акции. Според евиденцијата Друштвото со состојба на 31.12.2025 година ја имало следната структура на капиталот:

Во илјада денари

ОПИС	2025	2024
Запишан уплатен капитал	74.403	74.403
Откупени сопствени акции	-37	-37
Резерви	4.534	4.534
Ревалоризациони резерви	8.199	8.199
Акумулирана добивка (пренесена загуба)	16.487	13.503
Нераспоредена добивка	3.558	2.987
Вкупно	107.144	103.589

25. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачи во земјата	28.343	48.430
Обврски спрема добавувачи во странство	5.784	4.780
Вкупно	34.127	53.210

26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	80.637	70.843
Вкупно	80.637	70.843

Структурата на краткорочните кредити и позајмици со состојба на крајот на годината е следната истите се од страна на Друштвото обезбедени со хипотеки на недвижен имот.

Број на договор кредитна партија	Состојба на 31.12.2025
Шпаркасе банка рамковен кредит	43.710.000
АЛТА БАНКА АД Битола краткорочен	20.231.258
Фактор труст довел Скопје	10.520.150
Биотек доо Скопје позајмица	4.700.000
Г-Консалтинг	1.100.000
ПАП Компани Охрид	373.200
Вкупно	80.626.475

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за данок на додадена вредност и даноци и придонеси од добивката	7.471	6.325
Останати краткорочни обврски	959	857
Обврски по основ на плати	355	834
Вкупно	8.785	8.016

28. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	23.724	20.029
Вкупно	23.724	20.029

Структурата на долгорочните кредити и позајмици со состојба на крајот на годината е следната истите се од страна на Друштвото обезбедени со хипотеки на недвижен имот.

За краткорочните и долгорочните кредити добиени од деловните банки друштвото има хипотекарни задолжувања спрема деловните банки на деловните објекти спрема банките и тоа Шпаркасе Банка а.д. Скопје по договор број 1307-794/1 од 20.11.2012 на износ од 1.000.000.00 ЕВРА краткорочни и долгорочни кредити и тоа производна хала леарница и технолошка опрема за производство на одливци и по договор бр 08-20746/2 07.03.2023 спрема Алта банка а.д. Битола за износ од 28.000.000,00 денари и тоа Хала на КП 7907/1, Хала на КП 7670/2, Хала на КП 7911/1 сите сопственост на ДИПО ДООЕЛ.

Број на договор кредитна партија	Состојба на 31.12.2025
Шпаркасе банка а.д.	1.421.325
Алта Банка АД Битола долгорочен	6.683.213
Халк Банка АД Скопје	15.619.626
Вкупно	23.724.164

29. ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати пасивни временски разграничувања	-	32
Вкупно	-	32

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденување на поврзани субјекти.

Прегледот во продолжение го прикажува обемот на состојбите од трансакциите со поврзани субјекти со состојба и за годината што завршува под 31 декември 2025 во денари

2025 Трансакции со поврзани страни

Во денари/ година	Обврски	Побарувања
ДИПО Охрид	1.324.513	16.408.293
ПАП Компани ДООЕЛ	89.342	672.525
Вкупно	1.413.855	17.080.818

Надоместоци на раководството

На извршниот директор Поповски Златко член на одборот на директори, вработен во друштвото на име плата согласно, за 2025 година исплатен му е бруто износ од 1.070.810.00 денари. Исто така на име на позајмица е исплатено износ од 1.880.000.00 На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 10.000,00 денари

Поповски Зоран Извршен член на одборот на директори на име на позајмица е исплатено износ од 3.620.000.00 денари.

На извршниот директор Саша Вучетиќ извршен член на одборот на директори, вработен во друштвото на име плата согласно, за 2025 година исплатен му е бруто износ од 1.948.572.00 денари. Исто така на име на позајмица е исплатено износ од 1.360.000,00. На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 10.000,00 денари.

На неизвршниот директор Катица Ристовска член на одборот на директори, вработен во друштвото на име плата согласно, за 2025 година исплатен и е бруто износ од 1.369.872.00 денари. Исто така на име на позајмица е исплатено износ од 505.000,00 денари На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 10.000,00 денари.

31. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото со состојба на 31.12.2025 година во финансиските извештаи нема обелоденото неизвесни обврски. На денот на изготвувањето на финансиските извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од судски спорови.

32. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Даночните книги и евиденцијата на Друштвото во 2025 година се делумно ревидирани од страна на даночните власти и тоа само по основ на данок на додадена вредност за периодот од 01.03.2023 до 30.06.2025 година и е изготвен записник бр 3117/02250-0286/5 од 30.03.2026 година со утврдени неправилности за помалкуевидентирани данок на додадена вредност во износ од 506.047,00 денари и е донесено решение за плаќање на данок на додадена вредност бр 3409-2-26/00121 од 08.05.2026 година. Поради што евидентираните даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните даноци и евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква даночна инспекција не може да се утврдат со разумна сигурност.

33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи. Значаен настан по денот на објавувањето на финансиските извештаи 31 декември 2025 година е настанот од настанатата економска криза за која нема влијание на изготвените финансиски извештаи но за наредниот период може да има влијание на финансиските извештаи за 2026 година, нема останати настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 04136004

Целосно име: Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир

Хисар

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	50.578.053,00			51.411.124,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	50.578.053,00			51.411.124,00
10	-- Недвижности (011+012)	18.349.422,00			19.955.840,00
11	-- Земјиште	911.134,00			911.134,00
12	-- Градежни објекти	17.438.288,00			19.044.706,00
13	-- Постројки и опрема	27.450.131,00			30.231.002,00
14	-- Транспортни средства	4.778.500,00			1.224.282,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	203.299.320,00			203.762.809,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	122.498.970,00			129.738.864,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.640.577,00			3.388.892,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	13.020.499,00			12.784.125,00
41	-- Залихи на готови производи	105.471.875,00			113.189.057,00
42	-- Залихи на трговски стоки	366.019,00			376.790,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	49.603.349,00			46.824.567,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	3.264.090,00			6.560.094,00
47	-- Побарувања од купувачи	44.372.842,00			38.430.278,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				725.124,00
50	-- Побарувања од вработените	1.966.417,00			1.066.381,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				42.690,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (063+066+067+068)	29.868.270,00			24.359.517,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	29.868.270,00			24.359.517,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (080+061)	1.328.731,00			2.839.861,00
60	-- Парични средства	1.328.731,00			2.839.861,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	540.602,00			544.522,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	254.417.975,00		255.718.455,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075+076+077+078)	107.144.383,00		103.587.479,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	74.366.169,00		74.366.159,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8.199.412,00		8.199.411,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	4.533.751,00		4.533.745,00
72	-- Законски резерви	4.412.002,00		4.412.002,00
73	-- Статутарни резерви	121.749,00		121.743,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	16.488.164,00		13.503.693,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.556.887,00		2.984.471,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	147.273.592,00		152.098.392,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	23.724.164,00		20.028.876,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	23.724.164,00		20.028.876,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	123.549.428,00		132.069.516,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	34.126.934,00		53.210.174,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	921.666,00		822.035,00
100	-- Обврски кон вработените	234.919,00		770.824,00
101	-- Тековни даночни обврски	7.448.994,00		6.360.350,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	80.636.608,00		70.842.883,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот			1.406,00
107	-- Останати финансиски обврски	22.141,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	158.166,00		61.844,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)			32.584,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (066+081+094+109+110)	254.417.975,00		255.718.455,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	181.388.301,00			168.793.432,00
202	-- Приходи од продажба	180.662.767,00			168.258.714,00
203	-- Останати приходи	725.534,00			534.718,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	113.189.056,00			99.175.383,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	105.471.874,00			113.189.056,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	163.741.941,00			172.058.705,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	56.427.281,00			52.626.018,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	588.245,00			25.770.032,00

210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.750.900,00		449.480,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	40.384.686,00		43.324.924,00
212	-- Останати трошоци од работењето	20.251.242,00		6.892.439,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	38.181.111,00		35.060.166,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.204.474,00		17.456.261,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.318.198,00		1.337.305,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	8.044.072,00		7.749.669,00
217	-- Останати трошоци за вработените	11.614.367,00		8.516.931,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.267.354,00		7.201.374,00
222	-- Останати расходи од работењето	891.122,00		734.272,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.842.252,00		5.971.023,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.842.252,00		5.971.023,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	5.086.926,00		4.777.377,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	5.086.926,00		4.777.377,00
252	-- Данок на добивка	1.530.039,00		1.792.906,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.556.887,00		2.984.471,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	51,00		51,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	3.556.887,00		2.984.471,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.556.887,00		2.984.471,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	127.953.423,00			25.889.590,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	127.953.423,00			25.889.590,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	133.835.693,00			105.555.017,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	50.958.444,00			36.364.627,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	34.903.000,00			34.903.000,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	14.098.442,00			16.210.000,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП	12.337,00			752.000,00

	208 од БУ)			
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.096.163,00		3.119.342,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	644.567,00		768.000,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	341.285,00		385.000,00
691	-- Вквалкуирани надомести за време на боледување			36.252,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	136.356,00		163.760,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	588.883,00		566.661,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	570.200,00		692.143,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.095.437,00		1.875.049,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.390.287,00		1.311.319,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	508.322,00		315.538,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.718.215,00		224.263,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.178.565,00		6.892.439,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	50,00		52,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4190	- 24,510 - Пеење железно	181.388.301,00			

Потпишано од:

RAZMENA BALESKA

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Сопотница бв сопотница

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подолување Мброа за јавни доноси

Посебен
даночен статус

☐ Заштитни
друштва ☐ ТИРЗ ☐ Казнена поправа
донесен

Единствен
даночен број

4010990101566

Скратен назив
и адреса на вистински
соднато за контакт

ELP'EN LIV I GRANULAT @ELEZNIK AD SOPOTNICA DEM

Телефон

047/272-418

е-пошта

info@eleznik.com.mk

16/03/2026 21:18:47

1803262702 45
SOPOTNICA бв СОПОТНИЦА

Даночен период

од 01/01/2025 до 31/12/2025

Рок за
поднесување

15/03/2026

Исправка
на ДБ

Брј

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Без грешки

АОП	
01	5086928
02	15868483
03	0
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	1390287
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	341204
23	0
24	0
25	331764
26	0
27	0
28	0
29	0

I. Финансиски резултат во биланс на успех

II. Напознати расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)

- Расход кој не се поврзува со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста
- Наднестоеци на трошоци и други лични приноси од работен однос над утврденот износ
- Наднестоеци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД
- Трошоци за организирана исхрана и провоз над износите утврдени со закон
- Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани
- Трошоци за исхрана на вработените кои работат во ноќно време, над износите утврдени со закон
- Трошоци по основ на месечни наднестоеци на членови на органи на управување над вискната утврдена со закон
- Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над вискната утврдена со закон
- Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над вискната утврдена со закон
- Наднестоеци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
- Сериени исплати на добивки
- Кусеци кои не се предизвикани од природни настани (кравежа, пожар или други природни непогоди)
- Трошоци за репрезентација
- Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината
- Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
- Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД
- Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
- Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени
- Донации по задолжителност (добивка) исплатени во име на трети лица кои не се на товар на трошоците на даночниот обврзник
- Парични и даночни казни, пенали и казни наметнати за неизвремена уплата на јавни даваници и на трошоци за присилна наплата
- Трошоци за стипендии
- Трошоци на капа, растур, крш и реситување
- Трошок оплис на неплатени побарувања
- Трошоци за нето износот на приманјата по основ на деловна успешност над износот на кој се присметани придонеси согласно со закон
- Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство
- Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно
- Трошоци за амортизација на ревалоризираниот вредност на материјални и нематеријални средства

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номокласурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Пресметана сегашна вредност на основните средства кои не се амортизираат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		0
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени поборувања	32		0
31.	Износ на ненаплатени поборувања од заеми	33		5928000
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со примена на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на деп од камати во заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзано лице	36		0
35.	Износ на запознати камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расходи	39		7677208
III.	Даночна основа (III-III)	40		20755388
IV.	Намалување на даночна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)	41		5455000
38.	Износ на наплатени поборувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0
39.	Износ на зголемен деп од заеми за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		5455000
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номокласурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) тачка 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исплатени како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзан, оданочен со данок на добивка кој исплатуваат	46		0
43.	Деп од загуба наменета за непризнати расходи, пренесена од претходен година	47		0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		0
V.	Даночна основа по намалување (III-IV)	49		15300388
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 30%)	50		1530038
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)	51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирани на готовински плаќања	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56		1530038
49.	Платени аконизации на данокот на добивка за даночниот период	57		1735020
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		0
51.	Износ за деплате / повеќе платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59		-204881
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
60.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
61.	Загуби од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато	61		0
62.	Остварена загуба наменета за непризнатите расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		0
63.	Пренесен неискористен деп на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
64.	Пренесен неискористен деп на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
65.	Остварен вкупен приход во годината	65		161388301
66.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		0
67.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		0
68.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
69.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
70.	Вкупни трошоци за донации во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70		0

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до промишаната стапка клиентите тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикажете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од којашто за платен данок на добивка образец И-ПД клиентите тука(Задолжително пополнете ги сите полиња и прикажете го образецот И-ПД) >>>

ПРИЛОГ
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

A. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-A ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Набавка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен земи	0	0
4	Земи	0	0
5	Запики на материјали, производи и стоки	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Трансакции
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надмнестици за авторски права	0	0
9	Вкупен износ на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име / Име и презиме	Саша			Вучетин
ЕДБ / ЕМБГ	1703969430007	Датум на ползупување	6/03/2026 21:17:45	
Својство	potpisnik	Потпис		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Саша			Вучетин
ЕМБГ	1703969430007	Датум на ползупување		
Својство	potpisnik	Потпис	Електронски потпишана	

* Подготвено со Услуга за јавни услуги

Податоци за обработката: obrabotena vo UJP. DB za aktiven obrznik so prebivawe. prijavata nema greška

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2025

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

	2025	2024
	во 000 денари	во 000 денари
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	5,086	4,777
Усогласување за:		
Амортизација	5,267	7,201
Неотписана вредност на основните средства		
Промени во оперативните средства и обврски		
Зголемување(намалување) на тековни средства и тековни обврски:		
Залихи	7,240	-15,211
Побарувања од купувачи	-5,943	-13,565
Побарувања од поврзани друштва	3,296	19
Останати побару АВР	1,720	1,608
Финансиски обврски	3,695	13,367
Обврски кон поврзани друштва	-166	-1,461
Обврски кон добавувачи	-19,084	30,456
Останати обврски	9,377	411
Данок од добивка	-1,530	-1,793
Нето парични текови од оперативни активности	8,958	25,809
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	-2,995	-2,629
Продажба на основни средства		
Нето парични текови од инвестициони активности	-2,995	-2,629
Парични текови од финансиски активности		
финансиски обврски		-23,803
Побарувања за дадени позајмици	-7,475	-1,492
Исплатена дивиденда		
Нето парични текови од финансиски активности	-7,475	-25,295
Нето зголемување(намалување) на парични средства	-1,512	-2,115
Пари и парични средства на почетокот на годината	2,839	4,954
Пари и парични средства на крајот на годината	1,327	2,839
(Белешка бр.22)		

Директор
Саша ВучетикОвластен сметководител
Размена Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
31.12.2025
ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

Белешка	2025 во 000 денари	2024 во 000 денари
Оперативни приходи		
Приходи од продажба	7 180,662	168,258
Останати оперативни приходи	8 725	534
	181,387	168,792
Оперативни трошоци		
Промена на залихи на готови производи и производство во тек	-7,718	14,014
Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар	9 -56,457	-52,626
Набавна вредност на трговски стоки, материј.	10 -2,338	-26,219
Услуги со карактер на материјални трошоци	11 -40,384	-43,325
Трошоци за вработени	12 -38,181	-35,060
Амортизација	16 -5,267	-7,201
Останати оперативни трошоци	13 -21,113	-7,626
	-171,458	-158,043
Оперативна добивка	9,929	10,749
Приходи (расходи) од финансирање		
Нето приходи (расходи) од финансирање	14 -4,842	-5,971
Добивка пред оданочување	5,087	4,778
Данок од добивка	15 1,530	1,793
Добивка за годината	3,557	2,985
Вкупно сеопфатна добивка за годината	3,557	2,985

Директор
Саша Вучетик



Овластен сметководител
Размена Балеска

Р.Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

31.12.2025

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

Белешка

2025

2024

во 000 денари во 000 денари

СРЕДСТВА

Нетековни средства

Недвижности, постројки и опрема

Вложувања во хартии расположливи за прој

16	50,578	51,411
17		
	<u>50,578</u>	<u>51,411</u>

Тековни средства

Залихи

Побарувања од поврзани друштва

Побарувања од купувачи

Останати тековни средства и АВР

финансиски побарувања

Пари и парични еквиваленти

18	122,499	129,739
18	3,264	6,560
18	44,373	38,430
20	540	2,380
21	31,834	24,359
22	1,329	2,839
	<u>203,839</u>	<u>204,307</u>

254,417 255,718

ВКУПНО СРЕДСТВА

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал

Основачки капитал

Резерви

Акумулирана добивка (загуба)

Добивка за годината

74,366	74,366
12,733	12,733
16,488	13,504
3,557	2,984
<u>107,144</u>	<u>103,587</u>

Обврски

Нетековни обврски

Долгорочни финансиски обврски

23,724	20,029
<u>23,724</u>	<u>20,029</u>

Тековни обврски

Обврски кон поврзани друштва

Обврски кон добавувачи

Останати обврски и ПБР

Краткорочни финансиски обврски

Долгорочни финансиски обврски - тековен д

	1,324	1,490
23	34,126	51,720
24	14	1,690
25	80,636	70,842
24	7,449	6,360
	<u>123,549</u>	<u>132,102</u>
	<u>254,417</u>	<u>152,131</u>

254,417 255,718

Вкупно обврски

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Директор

Саша Вучетик



Овластен сметководител
Размена Балеска

Р. Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината што завршува на 31.12.2025
ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

Ревалоризациски станаткумулирана
Капитал циони резерви резерви добивка Вкупно
во 000 де во 000 ден во 000 денари во 000 де во 000 ден

74,366	12,733	13,502	100,601
1,293	-	-	0
-	-	2,985	2,985
74,366	12,733	16,487	103,586
1,293	-	-	-
-	-	3,557	3,557
-	-	-	-
74,366	12,733	0	20,044
			107,143

Состојба на 01.01. 2025
Распределба на добивката
Вкупна сеопфатна добивка 2024

Состојба на 31 декември 2025

Вкупна сеопфатна добивка 2025
Распределба на добивката
Состојба на 31 декември 2025

Директор
Саша Вучетик



Овластен сметководител
Размена Балеска

Размена Балеска

Белешки кон финансиските извештаи

1. Основни податоци за Друштвото

Трговското друштво челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД - Сопотница Демир Хисар (во помнатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво основано во 1978 година.

Од 11.04.2001 година на Друштвото се води во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија.

Промена во регистарска влошка во Трговскиот регистар во година нема.

Адресата на Друштвото е Сопотница Демир Хисар, Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото е леење на железо 24.510.

Сопственост и поврзани субјекти: Доминантен сопственик на Друштвото е Дипо ДООЕЛ Охрид.

Друштвото го застапуваат двајца извршни Директори Вучетик Саша и Попоски Златко кој самостојно склучува договори и други правни дејства што не ја надминуваат вредноста од 25.000 евра, а над овој износ потребно е согласност од Одборот на Директори.

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги изготвува финансиските извештаи согласно со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.28/04, 84/05 ... 24/11) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/09, 164/10 и 107/11). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Толкувањата издадени од Одборот за меѓународните сметководствени стандарди и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународните стандарди за финансиско известување.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, методот на набавна вредност и претпоставката на континуитет во работењето во догледна иднина.

Во изготвувањето на финансиските извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во белешка 3. Сметководствените политики конзистентно се применувани во текот на деловната година, како и во претходната година.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во објаснувачките белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвена на единечни основа, обезбедувајќи информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите, добивките и загубите презентирани во:

- Извештај за финансиската состојба со состојба на 31 декември 2025
- Извештај за сеопфатна добивка за годината која завршува на 31 декември 2025;
- Извештај за паричните текови за годината која завршува на 31 декември 2025
- Извештај за промени во капиталот за годината која завршува на 31 декември

2025 и

- Белешки кон финансиските извештаи.

Главни квалитативни карактеристики на информациите во финансиските извештаи се:

- разбирливост - да бидат лесно разбирливи за корисниците;
- релевантност - да можат да влијаат врз економските одлуки на корисниците;
- веродостојност - верно да ги претставуваат трансакциите и
- споредливост - на Финансиските извештаи на Друштвото од различни пресметковни периоди како и споредливост со Финансиските извештаи на други правни субјекти.

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.1. Недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства

Во недвижности, постројки и опрема се класифицираат средства што:

- се држат за остварување на дејноста и
- се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Во нематеријални средства се вклучуваат непаричните средства кои може да се идентификуваат и немаат физичка содржина.

Недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до ставањето на средството во употреба. Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. На 31 декември средствата се прикажуваат по нивната сегашна вредност (набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување на средствата).

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја деловна година и доколку има значајна промена во очекуваниот прилив на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација се менува како резултат на променетите очекувања.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.2. Залихи Залихите се водат по набавна вредност, во која влегуваат набавната цена, увозните

давачки и други зависни трошоци за нивна набавка. Трошокот за сировините, материјалите и резервните делови се пресметува по методот на просечни цени, додека ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат 50% со нивното ставање во употреба.

Залихата и расходите на продадените готови производи, полупроизводи и надовршено производство се води по методот на плански цени. Секоја година планската цена се корегира согласно калкулацијата на трошоците на производство од минатата година.

Залихата на трговски стоки се води по набавна вредност. Расходот на секој вид на трговски стоки се води по просечни цени.

3.3. Побарувања

Друштвото ќе признае побарување во Извештајот на финансиската состојба кога тоа произлегува од склучен договор.

Побарувањата од продажба и вложувања се признаваат во Извештајот на финансиската состојба кога Друштвото ги извршува обврските согласно склучените договори. Мерењето на овие побарувања се врши според нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот.

Сите краткорочни средства, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во Извештајот на финансиската состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни побарувања. Оваа позиција ги вклучува побарувања од вработените, побарувања за дадени аванси, побарувања за повеќе платени даноци и придонеси, побарувања за однапред платените трошоци и останати побарувања.

Друштвото врши усогласување на краткорочните побарувања односно депривирање само кога ја губи контролата над договорените права односно постои неможност за наплата на дел или целото побарување од должникот. Индикатори кои се користат за проценка на наплатливоста на побарувањата од купувачите се: insolventност на купувачите, значително доцнење на наплате како и стечај или ликвидација на купувачите. Исправка на побарувањата се прикажува како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи согласно склучените договори. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.4. Парични средства и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна, трансакциски сметки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари и се изложени на незначаен ризик од промена на вредноста.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.5. Трансакции во странски валути

Средствата и обврските искажани во странска валута се конвертираат во денари според средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите изразени во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на трансакцијата

3.6. Капитал

Капиталот претставува остатокот на учество во средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

а) Запишан капитал

Запишаниот капитал е еднаков на износот на уплатените удели според акционерската книга.

б) Задржана добивка/акумулирана загуба

Во деловните книги на Друштвото посебно се искажува задржаната добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само со одлука на Собрание на акционери.

Добивката или загубата од тековната година во Извештајот за промените во капиталот се искажува како добивка за распределба, односно загуба од тековното работење.

в) Резерви

Ревалоризациона резерва претставува евидентираната добивка или загуба од промена во објективната вредност на средствата чии промени се признаваат директно во капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за:

- законски резерви;
- статутарни резерви и
- останати резерви.

Законските резерви се формираат со Одлука за распределба од годишно остварената добивка најмалку во износ од 5% се додека не постигнат една десетина од вредноста на основната главнина.

Законските резерви може да се користат за покривање на искажана годишна загуба, загуби од минати години.

Со Одлука за распределба на добивката основачите може да издвојуваат средства во другите фондови и за дивиденди само кога законските резерви ќе достигнат 10% од вредноста на основната главнина.

Белешки кон финансиските извештаи**3. Преглед на значајни сметководствени политики****3.7. Обврски Друштвото ќе признае обврска во Извештајот за финансиската состојба кога ќе прими средства или друга материјална корист врз основа на склучен договор.**

При почетното признавање, обврските се мерат по нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци директно поврзани за нивното издавање. Објективната вредност е еднаква на средствата примени во замена за превземените обврски.

Обврските кон добавувачи, се признаваат врз основа на реализација на склучените договори. Мерењето на обврските се врши според нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот.

Обврските по кредити, позајмици врз основа на потпишан договор за кредит односно позајмици, се искажуваат како финансиски обврски во Извештајот за финансиската состојба согласно примените износи односно номиналната вредност, зголемени за трансакциските трошоци директно поврзани со финансиската обврска.

Кредитите, позајмиците со рок на доспевање подолг од една година се искажуваат како долгорочни финансиски обврски.

Сите краткорочни обврски, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во рамките на Извештајот на финансиската состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни обврски. Оваа позиција ги вклучува обврските кон вработените, обврски за примени аванси, обврски кон државата за даноци и придонеси, обврски за однапред наплатени приходи и останати обврски.

3.8. Приходи

Приходот се признава во Извештајот за сеопфатна добивка кога зголемувањето на идните економски користи, поврзано со зголемување на некое средство или со намалување на некоја обврска може веродостојно да се измери. Тоа значи дека признавањето на приходот се случува едновременно со зголемување на средствата или намалување на обврската.

Друштвото од своето работење остварува приходи од продажба на готови производи, услуги и стоки, на домашен и странски пазар. Приходите од продажба се признаваат кога значајните ризици и користи од сопственоста на готовите производи и трговските стоки ќе бидат пренесени на купувачот. Останати приходи од работењето се добивки од отуѓување на недвижности и опрема, приходи од отпис на краткорочни обврски, приходи од наплата на претходно отпишани побарувања и други приходи.

3.8.1. Приходи од оперативен лизинг / закуп

Лизингот со кој Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството на корисникот на лизингот е класифициран како оперативен лизинг. Приходите поврзани со оперативен лизинг/закуп се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Овие приходи се искажуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.8.2. Приходи од позајмување / камати

Приходите од позајмување/камати се искажуваат во моментот на нивното настанување, преку Извештајот за сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи
3. Преглед на значајни сметководствени политики
3.9. Расходи

Расходот се признава во Извештајот за сеопфатна добивка кога намалувањето на идните економски користи поврзано со намалување на некое средство или со зголемување на некоја обврска може веродостојно да се измери. Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите, стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба.

3.9.1. Оперативен лизинг / закуп

Лизингот каде Друштвото не ги превзема сите ризици кои се поврзани со сопственоста врз средствата предмет на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Трошоците поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг/закуп се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупини. Тие се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.9.2. Трошоци на позајмување / камати

Трошоците на позајмување/камати се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка.

3.9.3. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Извештајот за сеопфатна добивка и се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.9.4. Амортизација на нематеријални и материјални средства

Недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства се амортизираат пропорционално со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век. Друштвото пресметката на амортизацијата е врши поединечно односно за секое средство поодделно во рамките на групите применувајќи стапки кои се во согласност со корисниот век на средствата. Средствата се амортизираат од моментот кога се ставаат во употреба, односно од првиот ден од наредниот месец кога се набавени.

Годишни стапки на амортизација што се користат за одделни недвижности, опрема и нематеријалните средства се:

Нематеријални средства	20 %
Недвижности	2,5 - 10 %
Погонска опрема	5 - 10 %
Мебел	20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	20 - 25 %

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.9.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Доколку на датумот на билансирање е констатирано дека нефинансиското средство е оштетено, Друштвото го проценува надоместивиот износ за тоа средство. Износот за кој сметководствената вредност на средството го надминува неговиот надоместив износ претставува загуба поради оштетување.

Во Извештајот за сеопфатна добивка на оваа позиција влегуваат оштетувањата на: недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства, превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања и останати средства.

Загуба поради оштетување на нефинансиски средства во Извештајот за сеопфатна добивка се признава на нето основа. Доколку во последователните периоди дојде до ослободување на загуби поради оштетување, но најмногу до износот на претходно признаените загуби, во Извештајот за сеопфатна добивка, добивката се признава како приход на позицијата загуби поради оштетување на нето основи.

3.9.6. Надоместоци на вработените

Расходите за вработените ги сочинуваат краткорочните користи на вработените како што се: плати, задолжителни придонеси за социјално и пензиско осигурување, платен годишен одмор, платено боледување, учество во добивката и други бонуси.

Овие користи се признаваат во моментот на настанувањето. Пресметаната плата за сметководствениот период се признава како обврска и расход за тој период.

3.9.7. Останати расходи од дејноста

Расходите на работењето на Друштвото ги сочинуваат: материјални трошоци, трошоци за услуги, службени патувања, репрезентации и реклами, трошоци од претходен пресметковен период, даноци и придонеси, трошоци за парични казни, такси и судски решенија, резервирања на нето основа, капитална загуба и други трошоци од работењето. Трошоците кои се однесуваат на пресметковниот период без оглед на тоа дали се платени или не, се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард за средството врз чија основа е реализиран расходот.

3.10. Позитивни и негативни курсни разлики

Средствата и обврските исказани во странска валута се конвертираат во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

Трансакциите во странски валути се исказуваат во денари според официјалниот девизен курс на денот на трансакцијата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно исказани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.11. Данок од добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан во согласност со Законот за данок на добивка.

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во годишната сметка и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

3.12. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обарска и се одземаат од остварената добивка во периодот во кој биле одобрени од страна на Собранието на акционери на Друштвото. Дивидендите за годината што се распределуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датум на известување.

3.13. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде еден субјект контролира друг субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

3.14. Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти. Друштвото делува на територија на Република Македонија, додека активностите на Друштвото се во областа на производство на производи од леено железо. Работењето на Друштвото претставува еден оперативен сегмент.

3.15. Настан по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се содржени во финансиските извештаи.

Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање во финансиските извештаи се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.16. Неизвесности

Неизвесна обарска е можна обарска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обарски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

Белешки кон финансиските извештаи

4. Користени проценки

Подготвувањето на финансиските извештаи, во согласност со МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки како и расудувања од раководството во процесот на примена на сметководствените политики. Најзначајна употреба на расудување и проценки, се однесуваат на објективната вредност на побарувањата и обврските, застареност на залихите, употребниот век на недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и слично, врз основа на информациите достапни на датумот на обелоденувањето на финансиските извештаи. Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената.

5. Промена на сметководствени политики и корекции на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори.

При ретроспективна промена на сметководствена политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности на средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно со МСФИ, колку што е изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски период одбран за објавување, откако истата била откриена, така што:

- повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила или
- доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда за средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици

При извршување на своите деловни активности Друштвото може да биде изложено на различни видови на финансиски ризици од кои најважни се пазарниот ризик (валутниот ризик, ценовниот ризик, ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност) кредитниот ризик и ликвидносниот ризик.

Управување со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување со цел да се минимизираат негативните влијанија врз успешноста на работењето. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

6.1. Пазарен ризик

6.1.1. Валутен ризик – ризик од курсни разлики

Друштвото ги реализира своите продажби во главно во Република Македонија и побарувањата му се изразени во денари. Валутниот ризик е поврзан со промената на курсот на еврото и продажбите изразени во американски долари.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици

6.1. Пазарен ризик

6.1.2. Ценовен ризик Ценовната политика на Друштвото е функција од три основни фактори и тоа: структурата

на расходите, цените на конкуренцијата и куповната моќ на клиентите. За справување со овој ризик Друштвото имајќи ги во предвид овие фактори врши постојана анализа и проценки на својата ценовна политика.

6.1.3. Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредностите на пазарните каматни стапки.

При остварување на својата дејност Друштвото настојува истата да ја извршува преку оптимално создавање на ебарски имајќи ги во предвид планот за работа, добивање подолг рок за плаќање кон добавувачите со цел користење на банкарски кредити во мали износи. Ваквата политика овозможува постигнување висок степен на финансиска стабилност.

Белешки кон финансиските извештаи**6. Управување со ризици**

6.2. Кредитен ризик Кредитниот ризик е ризик кој се јавува кога купувачите и другите клиенти на Друштвото

нема да бидат во можност да ги исплатат побарувањата во целост и во договорените рокови по основ на депозити, побарувања од продажби и други побарувања. На овој ризик подложни се паричните средства на банкарските сметки (тековни и орочени депозити) побарувања од купувачите и останатите краткорочни побарувања.

Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик. Кредитниот ризик за паричните средства и паричните еквиваленти се смета за безначаен. Клиентите на Друштвото се реномирани банки, рангирани со висок квалитет. Ризикот од наплата на побарувањата од купувачи се намалува со постојано следење на наплатата на побарувањата од купувачите во земјата и странство.

6.3. Ликвидносен ризик

Ризикот од ликвидноста претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основа. Во функција на заштита од неликвидноста, Друштвото држи одреден износ на парични средства на својата трансакциона сметка, се грижи за навремена наплата на побарувањата во рамките на договорените услови. Во случај на потреба Друштвото има можност да користи кредити за навремено измирување на обврските. Ризикот од неликвидност на Друштвото е на умерено ниво. Друштвото има доволно ликвидни средства, како и континуиран прилив на пари од продажби за навремено исполнување на своите обврски.

Табелата во продолжение ја прикажува преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелата е подготвена врз основа на недисконтирани готовински текови.

Белешки кон финансиските извештаи**6. Управување со ризици****6.4. Ризик при управување со капиталот**

Целите на Друштвото при управувањето со капиталот се овозможување на континуирано работење, бенефиции за други заинтересирани лица, како и одржување на оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. Заради одржување и прилагодување на структурата на капиталот Друштвото може да изврши корекција на износот предавиден за исплата на дивиденди на основачите, да запише нови алогови или да продаде средства за да го немаат долгот.

6.5. Објективна вредност

Објективна вредност претставува износот за кој едно средство може да биде разменето или една обврска исплатено под нормални комерцијални услови помеѓу независни и информирани деловни партнери.

Објективната вредност е одредува раководството на Друштвото врз основа на котирачки пазарни цени или други релевантни информации во зависност од видот на средството и обврската за кои може да се изврши објективно вреднување.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство за купопродажба на побарувањата и други финансиски средства и обврски и поради тоа во моментот нивната објективна вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа.

Раководството на Друштвото врши севкупна изложеност на ризикот и во случаи кога проценува дека сметководствената вредност по која се водат средствата не би можела да биде реализирана се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износ се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

7. Приходи од продажба

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Приходи од продажба на производи во земјата	127,354	105,555
Приходи од продажба на производи во странство	50,958	36,364
Приходи од продажба на услуги во земјата		
Приходи од продажба на стоки во земјата	500	25,889
Приходи од наемнини		
Приходи од продажба на материјали во земјата	1,750	449
ВКУПНО	180,562	168,257

8. Останати оперативни приходи

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Приходи од отпис на обврски		
Приходи од продажба на постојани средства		
Останати приходи	30	534
ВКУПНО	30	534

9. Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Сировини и материјали	39,340	34,903
Енергија	14,098	1,135
Ситен инвентар	2,746	378
Резервни делови, амбалажа	493	16,210
ВКУПНО	56,677	52,626

10. Набавна вредност на трговски стоки

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Набавна вредност на продадени стоки	588	25,770
Набавна вредност на продадени материјали		449
ВКУПНО	588	26,219

11. Услуги со карактер на материјални трошоци

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Трошоци за птт услуги	644	768
Услуги за одржување	24,693	32,633
Наем лизинг	341	385
Производни услуги	630	4,463
Комунални услуги	88	90
Транспортни услуги	2,096	3,119
Останати услуги	9,902	1,867
ВКУПНО	38,394	43,325

12. Трошоци за вработени

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Нето плати и надомести	17,163	17,456
Даноци и продинеси од плата	9,262	1,337
Останати трошоци за вработени	7,116	16,267
ВКУПНО	33,541	35,060

13. Останати оперативни трошоци

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Репрезентација и пропаганда	1,390	1,311
Осигурување	508	35
Банкарски услуги	1,718	713
Отпис на побарувања	332	
Даноци кои не зависат од резултат	335	225
Неотпишана вредност	332	115
Останати нематеријални трошоци	85	5,227
ВКУПНО	4,700	7,626

14. Нето приходи (трошоци) од финансирање

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Приходи од камати		
Трошоци за камата	-4842	-7919
Вкупно камати - нето	-4842	-7919
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		-25
Вкупно курсни разлики - нето		-25
Нето приходи(трошоци) од финансирање	-4842	-7944

7. Приходи од продажба

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Приходи од продажба на производи во земјата	127,354	105,555
Приходи од продажба на производи во странство	50,958	36,364
Приходи од продажба на услуги во земјата		
Приходи од продажба на стоки во земјата	500	25,889
Приходи од наемнини		
Приходи од продажба на материјали во земјата	1,750	449
ВКУПНО	180,562	168,257

8. Останати оперативни приходи

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Приходи од отпис на обврски		
Приходи од продажба на постојани средства		
Останати приходи	30	534
ВКУПНО	30	534

9. Потрошени материјали, енергија
и
ситен инвентар

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Сировини и материјали	39,340	34,903
Енергија	14,098	1,135
Ситен инвентар	2,746	378
Резервни делови, амбалажа	493	16,210
ВКУПНО	56,677	52,626

10. Набавна вредност на трговски
стоки

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Набавна вредност на продадени стоки	588	25,770
Набавна вредност на продадени материјали		449
ВКУПНО	588	26,219

11. Услуги со карактер на
материјални трошоци

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Трошоци за птт услуги	644	768
Услуги за одржување	24,693	32,633
Наем лизинг	341	385
Производни услуги	630	4,463
Комунални услуги	88	90
Транспортни услуги	2,096	3,119
Останати услуги	9,902	1,867
ВКУПНО	38,394	43,325

12. Трошоци за вработени

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Нето плати и надомести	17,163	17,456
Даноци и продивеси од плата	9,262	1,337
Останати трошоци за вработени	7,116	16,267
ВКУПНО	33,541	35,060

13. Останати оперативни трошоци

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Репрезентација и пропаганда	1,390	1,311
Осигурување	508	35
Банкарски услуги	1,718	713
Отпис на побарувања	332	
Даноци кои не зависат од резултат	335	225
Неотпишана вредност	332	115
Останати нематеријални трошоци	85	5,227
ВКУПНО	4,700	7,626

14. Нето приходи (трошоци) од финансирање

	во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
Приходи од камати		
Трошоци за камата	-4842	-7919
Вкупно камати - нето	-4842	-7919
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		-25
Вкупно курсни разлики - нето		-25
Нето приходи(трошоци) од финансирање	-4842	-7944

16. Недвижности, постројки и опрема

во 000
денари

	Земљиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Транспортни средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2024	911	79,457	168,632	21,958		270,958
Набавки	-	-	7	2,768	-	2,775
Расходувања	-	-	-	-	-	0
Продажби	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	911	85,965	168,639	24,726		280,241
Набавки	-	7	2,768	-	-	2,775
Расходувања	-	-	-	-	-	0
Продажби	-	-	-	-	-	-
Активирање на инвестиција	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2025	911	85,965	171,407	24,726		283,009
Исправка на вредност						
Состојба на 01.01.2024	-	65,314	133,326	21,332	-	219,971
Амортизација за 2024	-	1,606	5,077	518	-	7,201
Расходувања	-	-	-	-	-	0
Продажби	-	-	-	-	-	-
усогласување	-	66,920	138,402	21,850	-	227,172
Состојба на 31.12.2024	-	1,606	2,788	872	-	5,266
Амортизација за 2025	-	-	-	-	-	-
Расходувања	-	-	-	-	-	-
усогласување	-	66,526	141,190	22,722	-	232,438
Состојба на 31.12.2025	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност						
Состојба на 31.12.2024	911	19,045	30,237	2,876		53,069
Состојба на 31.12.2025	911	17,439	30,217	2,004		50,571

**17. Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба**

Вложувања во поврзани субјекти
Железник АД Демир Хисар
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
	25,131
0	25,131

18. Залихи

Сировини и материјали
Ситен инвентар и амбалажа
Готови производи
Стоки
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
3,640	3,388
12,938	12,773
105,471	113,188
366	376
122,415	129,725

19. Побарувања од купувачи

Купувачи во земјата
Побарување од поврзани друштва
Купувачи во странство
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
37,050	30,667
3,264	6,590
7,322	1,008
47,636	38,265

20. Останати тековни средства и АВР

Побарувања за ДДВ
Побарувања за повеќе платен данок од добивка
Побарувања за повеќе платени царини
Дадени аванси на добавувачи во земјата
Побарувања од вработени за аконтации за службен пат
Останати тековни средства и АВР
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
	725
	-
	0
	1066
	586
0	2377

21. Финансиски побарувања

Дадена позајмица на вработено лице
Дадена позајмица на правно лице
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
5,928	17,352
22,784	15,858
28,712	33,210

22. Пари и парични еквиваленти

Денарски сметки во банки
Девизни сметки во банки
Девизна благајна
Денарска благајна
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
1146	74
182	
182	2642
24	178
1534	3092

23. Обврски кон добавувачи

Добавувачи во земјата
Обврски кон поврзани друштва
Добавувачи во странство
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
28,342	48,430
1,325	
5,784	12,078
35,451	60,508

24. Останати обврски и ПВР

Обврски за даноци
Обврски за камати
Обврски спрема вработени
Останати обврски
ВКУПНО

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
7,449	6,360
335	
235	770
14	
8,033	7,130

Трансакции по основ на продажба и извршени услуги

Железник АД Демир Хисар

Вкупно

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
-----------------------	-----------------------

0

0

Трансакции по основ на извршени набавки и примени услуги

Железник АД Демир Хисар

Вкупно

во 000 денари 2025	во 000 денари 2024
-----------------------	-----------------------

0

0

Врз основа на член 71 став 5 и 6 и член 77 од Статутот на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД - Сопотница, Демир Хисар, Одборот на директори на ден 10.03.2026 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето во деловната 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка финансиски извештаи за работењето на Челичен лив и гранулат Железник АД - Сопотница, Демир Хисар во претходната 2025 година со следните основни показатели:

- Вкупен приход.....	181.388.301,00 денари
- Вкупни расходи.....	176.301.375,00 денари
- Добивка пред оданачување.....	5.086.926,00 денари
- Данок од добивка.....	1.530.039,00 денари
- Нето добивка.....	3.556.887,00 денари

2. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2025 година, поднесен од Одборот на директори.

Бр.02-67/3
10.03.2026 година

Одбор на Директори
Претседател
Ацо Попоски



ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2025 год.

Податоци за Друштвото

Трговското друштво челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД – Сопотница Демир Хисар (во помнатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво основано во 1978 година.

Од 11.04.2001 година на Друштвото се води во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија.

Адресата на Друштвото е Сопотница Демир Хисар, Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото е леење на железо 24.510

Сопственост и поврзани субјекти: Доминантен сопственик на Друштвото е Дипо ДООЕЛ Охрид.

Друштвото го застапуваат двајца извршни Директори Вучетик Саша и Полоски Златко.

Основни производи за производната програма се челични сачми за пескарење и челични одливци.

Челичните сачми се произведуваат во 10 стандардни димензии и три вонстандардни кои исто така наоѓаат своја примена.

Напоредно со челичните сачми се работеше на развој на технологијата на челични одливници.

Економско и деловно опкружување

Во исклучително динамично и неизвесно надворешно опкружување ЖЕЛЕЗНИК АД – Сопотница Демир Хисар, оствари вкупен приход од 181.388.301 илјади денари

ЖЕЛЕЗНИК АД – Сопотница Демир Хисар годината е завршува со нето добивка од 3.556.887,00 илјади денари.

1. ВО ТЕКОВНАТА 2025 г. ПРОДАДЕНИ СЕ:

Продадено 155.870 кг сачми

Продадено 270.165 кг одливци

Менаџерскиот тим ги превзема сите мерки и активности да се зголеми продажбата на сачми на Европскиот пазар и во таа насока се планира учество на саеми

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2025 год.

ВО ПРЕСМЕТКОВНАТА 2025Г. ОСТВАРЕНИ СЕ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

	2025 (во илјади ден)	
остварен вкуп.приход		
приходи од продаж.	181.388	
вкун расходи	176.301	
промена на залихи	7.718	
остварена добивка	5.086	
данок од добивка	1.530	
нето добивка	3.556	
акумулирана добивка	16.488	
РАСХОДИ		%
сировини и мате	42329	25.85
елект.енерг.	14.098	8.609
Набав.вреднос на стоки	588	0.359
Набав.вредност на матер	1.751	1.069
услуги со каракт.матер	40.384	24.66
остан. Трош.од рабо.	20.251	12.37
трош.за вработ.	38.181	23.31
амортиз.	5.267	3.21
останати операт.трош.	891	0.54

Менаџментот на друштвото прави максимални напори со политиката на управување со ризикот истиот да биде сведен на најниско ниво. Воглавно се следи ценовникот, валутниот и ликвидносниот ризик. Ценовниот ризик на влезните компоненти се следи преку обезбедување повеќе понуди од добавувачите за конкретни материјали, додека можноста да се влијае врз ценовниот ризик на готовиот производ е мала, поради фактот дека работата на домашниот пазар се добива на јавни тендери, а на странскиот пазар цената ја диктира пазарот.

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2025 год.

Ликвидносниот ризик од кој зависи континуираното работење на друштвото е предмет на постојано следење, било преку забрзување на наплатата или обезбедување на кредити од деловните банки. Во минатата година друштвото немаше посериозни проблеми со овој ризик. Сметките во деловните банки не беа под блокади. Набавките на основните репроматеријали се одвиваа на време поради што не дојде до ситуација на стопирање на производниот процес или значајни доцнења во испораката на готовите производи.

Од финансиски аспект, со оглед да оваа индустрија (црна металургија) во последнве години има криза од пошироки размери финансиските резултати се мали за распределба на дивиденди, од тој аспект се врши распоред на остварената добивка во акумулирана добивка и дел за законски резерви на компанијата, за кое се донесува одлука на годишно собрание на акционери.

За финансиска поддршка на работењето користиме долгорочен и краткорочен кредит за ликвидност

И краткорочни кредити од Алта банка Битола и Шпаркасе банка Скопје

Долгорочни кредити од Шпаркасе банка Скопје, Алта банка Битола и Халк банка.

Во поглед на сопственоста на капиталот структурата е како следува:

69,82% од капиталот поседува ДИПО Охрид која истовремено е најголем сопственик, потоа

-6,79 % поседува Павел Попоски

-5,07 % ПАП Компани,

-5,74 % Фонд за ПИО на РМ

И останатите се поранешни и сегашни вработени .

Месечните примања на органите на управување се согласно договорите за утврдување на правата, обрските, одговорностите, платата и другите примања на вработените.

Сопотница
10.03.2026г

Извршен директор,

